

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

31 декември 2013 година

## Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сопствената добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилози	

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
1000 Skopje  
M.H. Jasmin 52 v - 1/7  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
www.grant-thornton.com.mk

До Акционерите на  
Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2013 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 25.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешни прикажувања како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 Декември 2013 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

#### *Нагласок врз одредени прашања*

Како што е опишано во Белешка 2.2, Друштвото искажа загуба од своето работење за деловната 2013 година во износ од 1,106 илјади Денари и на датумот на известување акумулираните загуби изнесуваат 26,460 илјади Денари.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на презумпцијата дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евиденцираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на горенаведеното прашање.

### **Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2013, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје,  
31 март 2014 година

Грант Торнтон ДОО

  
Директор  
Ружа Филипчева



  
Овластен ревизор  
Сузана Ставриќ



## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2013 000 мкд	31 декември 2012 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	414	4,132
		414	4,132
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	1,721	740
Парични средства и парични еквиваленти	8	2,690	397
		4,411	1,137
<b>Вкупно средства</b>		<b>4,825</b>	<b>5,269</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	9	1,845	1,845
Акумулирана (загуба)		(26,460)	(25,354)
		(24,615)	(23,509)
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	10	28,474	27,279
		28,474	27,279
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	11	966	1,499
		966	1,499
<b>Вкупно обврски</b>		<b>29,440</b>	<b>28,778</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>4,825</b>	<b>5,269</b>

Овие финансиски извештај се одобрени од раководството на Друштвото на 28 февруари 2013 година и се потпишани во негово име од:

  
Г-ѓа Славитца Богоева  
Главен Извршен Директор



## Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2013 000 мкд	31 декември 2012 000 мкд
Приходи од извршени услуги	12	11,511	6,923
Трошоци за вработени	13	(3,661)	(3,309)
Депрецијација	5	(3,776)	(3,684)
Останати деловни трошоци	14	(3,981)	(4,300)
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>93</b>	<b>(4,570)</b>
Финансиски приходи	15	1	-
Финансиски (расходи)	15	(1,194)	(1,194)
<b>(Загуба) за годината пред оданочување</b>		<b>(1,100)</b>	<b>(5,764)</b>
Данок на добивка	16	(6)	(8)
<b>(Загуба) за годината</b>		<b>(1,106)</b>	<b>(5,770)</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>(1,106)</b>	<b>(5,770)</b>

## Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	Вкупно
<b>На 01 јануари 2013 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(25,354)</b>	<b>(23,509)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>(Загуба) за годината</i>	-	(1,106)	(1,106)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	(1,106)	(1,106)
<b>На 31 декември 2013 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(26,460)</b>	<b>(24,615)</b>
<b>На 01 јануари 2012 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(19,584)</b>	<b>(17,739)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>(Загуба) за годината</i>	-	(5,770)	(5,770)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	(5,770)	(5,770)
<b>На 31 декември 2012 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(25,354)</b>	<b>(23,509)</b>



## Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2013 000 мкд	31 декември 2012 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
(Загуба) за годината пред оданочување		(1,100)	(5,764)
Корекција за:			
Депрецијација		3,776	3,884
(Приходи) од камата		(1)	-
Расходи за камата		1,194	1,194
Нето сегашна на вредност на продадени основни средства		-	272
<b>Добивка/(Загуба) од оперативни активности пред промени во обртниот капитал</b>		<b>3,869</b>	<b>(414)</b>
<i>Промена во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(982)	(162)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		(533)	562
		<b>2,354</b>	<b>(14)</b>
(Платен) данок на добивка		(4)	-
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>2,350</b>	<b>(14)</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности и опрема		(58)	(49)
Приходи од камата		1	-
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>		<b>(57)</b>	<b>(49)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Приливи од позајмици		-	-
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>2,293</b>	<b>(63)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		397	460
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината</b>	<b>8</b>	<b>2,690</b>	<b>397</b>